



## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

### ОБРАЗЕЦ – БЕТ

#### БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КОРИСНИЦИ НА Е-ТРЕЗОР НА ФЗОМ

Назив на ЈЗУ:										
Раздел:	6	6								
РКБ:										

Јавната здравствена установа за сметката со број

6	6																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ги регистрира следниве лица - корисници на е-трезор:

Ред. Бр.	Име и презиме	ЕМБГ	Улога (П или О)*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

\* П - потписник е лицето кое е овластено да располага со средствата на сметките на ЈЗУ, а О - оператор е лицето кое врши подготовка и внесување на налезите во системот на е-трезор.

Име и презиме на раководното лице на ЈЗУ:	
Потпис и печат:	
Име и презиме на лице за контакт:	
Телефонски број за контакт:	

Датум на прием во ФЗОМ: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ год. Датум на одобрување од страна на администратор: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ год.  
Проверка од Трезор (Потпис): \_\_\_\_\_ Потпис: \_\_\_\_\_

(овие податоци ги пополнува ФЗОМ)

## УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ БЕТ

Во полето **“Назив на ЈЗУ”** се впишува целосниот назив на ЈЗУ.

Во полето **“Раздел”** се впишуваат првите пет цифри од бројот на сметките на ЈЗУ која го поднесува барањето.

Во полето **“РКБ”** се впишуваат вторите пет цифри од бројот на сметките на ЈЗУ.

*(Пример: Универзитетска клиника за нефрологија има сметка 66025 00115 73766, разделот е 66025, а РКБ е 00115).*

Во полето **“Јавната здравствена установа за сметката со број”** се впишува бројот на конкретната сметка на ЈЗУ, при тоа за секоја посебна сметка се поднесува посебен образец.

*(Пример: Оние ЈЗУ кои имаат една сметка за средства од Фондот, две сметки за сопствени приходи и две сметки за средства за донации, ќе треба да достават вкупно 5 (пет) обрасци за регистрирање на корисници на е-трезор на ФЗОМ).*

Во полето **“Име и презиме”** се впишуваат имињата и презимињата на сите оние лица кои ќе се регистрираат како корисници на е-трезор на ФЗОМ.

Во полето **“ЕМБГ”** се впишува единствениот матичен број на граѓанинот на лицето кое ќе се регистрира како корисник на е-трезор на ФЗОМ.

Во полето **“Улога (П или О)”** се впишува или буквата **“П”** или буквата **“О”** во зависност од улогата што ја има лицето кое се регистрира. За лицето кое е овластено да располага со средствата на сметките на конкретната ЈЗУ се внесува буквата **“П”**, а за лицето кое ќе врши подготовка и внесување на налозите во системот на е-трезор се внесува буквата **“О”**.

Во полето **“Име и презиме на раководното лице на ЈЗУ”** се впишува името и презимето на директорот на ЈЗУ (кај оние ЈЗУ кои имаат двајца директори треба да стојат името и презимето на двајцата).

Во полето **“Потпис и печат”** се потпишува раководното лице на ЈЗУ, односно лицата наведени во полето **“име и презиме на раководното лице на ЈЗУ”**, кое се оверува со печат на ЈЗУ.

Во полето **“Име и презиме на лице за контакт”** се впишува името и презимето на лицето за контакт во врска со барањето, односно лицето кое го пополнувало образецот.

Во полето **“Телефонски број за контакт”** се впишува телефонскиот број на лицето за контакт, фиксен или мобилен.